

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈП Водовод и Канализација Струга, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-101/20 од 4 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Струга за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП Водовод и Канализација Струга се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 11,56 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 10,65 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 9,96 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,86%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,73%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 3,58%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 11,23 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 11,89 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 10,36 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 10,94 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 9,60 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 10,32 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈП Водовод и Канализација Струга, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-101/20 од 4 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈП Водовод и Канализација Струга ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнес план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП Водовод и Канализација Струга во барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	513.585
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	0
Трошоци за осигурување на основни средства	26.754
Бруто плати	5.869.305
Други услуги	69.628
Останати и вонредни трошоци	275.519
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	12.484
Вкупно оперативни трошоци	6.767.275
Остварена просечна пондерирана тарифа	14,80

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	10.376.787	10.991.687	11.649.134
Амортизација	денари	3.256.459	3.877.945	4.523.787
Средства за ликвидност	денари	1.475.104	1.745.942	1.940.468
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	64.000.000	20.700.000	21.500.000
Принос на регулирани средства	денари	1.117.796	2.589.788	3.231.760
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	16.226.146	19.205.362	21.345.150
Количина	m ³	1.068.490	1.205.242	1.354.191
Просечна тарифа	ден/m ³	13,75	13,99	13,62
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	12,32	12,04	11,48
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	15,19	15,93	15,76

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 13 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 10 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Струга за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1612/1 од 23 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	10.376.787	10.529.342	10.683.321
Амортизација	денари	2.167.345	2.502.043	3.184.103
Средства за ликвидност	денари	63.185	65.576	69.497
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	24.118.257	1.043.998	11.054.782
Принос на регулирани основни средства	денари	92.813	83.896	32.005
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	12.700.129	13.180.858	13.968.926
Количина	m ³	1.068.490	1.205.242	1.354.191
Просечна тарифа	ден/m ³	11,56	10,65	9,96
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	11,23	10,36	9,60
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	11,89	10,94	10,32

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди оперативните трошоци согласно износите презентирани во Барањето:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 2.500.670 денари за 2021 година, 2.538.181 денари за 2022 година и 2.576.253 денари за 2023 година;
2. Трошоците за одржување се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 140.910 денари за 2021 година, 143.658 денари за 2022 година и 146.406 денари за 2023 година;
3. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 6.845.957 денари за 2021 година, 6.948.646 денари за 2022 година и 7.052.876 денари за 2023 година;
4. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 537.065 денари за 2021 година, 546.674 денари за 2022 година и 555.602 денари за 2023 година;
5. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и изнесуваат 352.184 денари поединечно за сите три години од регулираниот период;

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е пресметана согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 9,81%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 1.617.345 денари за 2021 година, 1.952.043 денари за 2022 година и за 2023 година изнесува 2.319.103 денари.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 550.000 денари за 2021 година, 550.000 денари за 2022 година и 865.000 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 63.185 денари за 2021 година, 65.576 денари за 2022 година и 69.497 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2021 година изнесува 92.813 денари, за 2022 година изнесува 83.896 денари и за 2023 година изнесува 32.005 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 9,81%. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 24.118.257 денари, за 2022 година во износ од 1.043.998 денари и за 2023 година 11.054.782 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 11,56 ден/м³ за 2021 година, 10,65 ден/м³ за 2022 година и 9,96 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така, во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈП Водовод и Канализација Струга треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Струга.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП Водовод и Канализација Струга ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 2,86% за 2021 година, 2,73% за 2022 година и 3,58% за 2023 година.

ЈП Водовод и Канализација Струга при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените и бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП Водовод и Канализација Струга да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-101/20
23 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски